

| Прилог бр.3 |   | Предметна програма од прв циклус на студии                 |   |                       |    |
|-------------|---|--|---|-----------------------|----|
| 1.          | Наслов на наставниот предмет  | Хидроцентрали  |   |                       |    |
| 2.          | Код   | EEZ401   |   |                       |    |
| 3.          | Студиска програма   | ЕЕ, АУС  |   |                       |    |
| 4.          | Организатор на студиската програма (единица, односно - институт, катедра, оддел)  | Машински факултет - Скопје                                 |   |                       |    |
| 5.          | Степен (прв, втор, трет циклус)   | прв циклус   |   |                       |    |
| 6.          | Академска година /семестар  | 4/ VII   |   | Број на ЕКТС- кредити | 5  |
| 8.          | Наставник   | проф. д-р Зоран Марков                                     |   |                       |    |
| 9.          | Предуслови за запишување на предметот   | Механика на флуиди - положен                               |   |                       |    |
| 10.         | Цели на предметната програма (компетенции):<br><br>Биланс на искористување на енергијата на водите и ветерот. Изучување на типовите централи (водни и ветерни турбини) и условите за проектирање и работа на локациски параметри на електраните. Способност за проектирање и експлоатација на хидроцентралите и ветерните електрани. Запознавање со методите за избор на типови на технички решенија за различни  |  |   |                       |    |
| 11.         | Содржина на предметната програма:<br><br>Искористување на енергијата на водата и ветерот, методи за проучување на расположивите количини на енергија. Основни поими и типови на хидроцентрали. диспозиција и габаритни димензии на турбините во хидроцентралата. Локациски услови и типови ветроелектрани. Пумпно-акумулациони електрани, типови на агрегати, погонски карактериски и диспозициски решенија. Техно-економски показатели и методи за избор на инсталираниот капацитет на електраната. Еколошки и општествен аспект на изградбата и експлоатацијата на хидроцентралите и ветроцентралите. Типови и услови за проектирање и експлоатација на малите хидроцентрали. Конструктивни и работни карактеристики на типовите турбини спрема условите на примена во хидроцентралите. |  |   |                       |    |
| 12.         | Методи на учење:<br><br>Интерактивни предавања, вежби аудиторни и/или лабораториски, посета на компании, гости-предавачи од практиката, самостојна и/или тимска работа на проектни задачи, самостојно учење.  |  |   |                       |    |
| 13.         | Вкупен расположив фонд на време   | 150  |   |                       |    |
| 14.         | Распределба на расположивото време  | 30 + 30 + 30 + 30 + 30                                     |   |                       |    |
| 15.         | Форми на наставните активности  | 15.1.  | Предавања- теоретска настава                                  | 2                     |    |
|             |   | 15.2.  | Вежби (лабораториски, аудиториумски), семинари, тимска работа | 2                     |    |
| 16.         | Други форми на активности   | 16.1.  | Проектни задачи   | 30                    |    |
|             |   | 16.2.  | Самостојни задачи   | 30                    |    |
|             |   | 16.3.  | Домашно учење – задачи  | 30                    |    |
| 17.         | Начин на оценување  |  |   |                       |    |
|             | 17.1.   | Тестови  |   |                       | 85 |
|             | 17.2.   | Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) |   |                       | 10 |
|             | 17.3.   | Активност и учество  |   |                       | 5  |
| 18.         | Критериуми за оценување (бодови/ оценка)  | до 50 бода   |   | 5 (пет) (F)           |    |

|     |   |  |                |                             |                      |        |
|-----|---|--|----------------|-----------------------------|----------------------|--------|
|     |   | 51 до 60 бода                            | 6 (шест) (E)   |                             |                      |        |
|     |   | 61 до 70 бода                            | 7 (седум) (D)  |                             |                      |        |
|     |   | 71 до 80 бода                            | 8 (осум) (C)   |                             |                      |        |
|     |   | 81 до 90 бода                            | 9 (девет) (B)  |                             |                      |        |
|     |   | 91 до 100 бода                           | 10 (десет) (A) |                             |                      |        |
| 19. | Услов за потпис и за полагање завршен испит | 17.2                                     |                |                             |                      |        |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата          | Македонски јазик                         |                |                             |                      |        |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Механизми на интерна евалуација и анкети |                |                             |                      |        |
| 22. | Литература                                  |  |                |                             |                      |        |
|     | 22.1.                                       | Задолжителна литература                  |                |                             |                      |        |
|     |   | Реден број                               | Автор          | Наслов                      | Издавач              | Година |
|     |   | 1.                                       | Torlak M.      | Hidraulicke turbine         | MF-Sarajevo          | 2016   |
|     |   | 2.                                       | Поповски П.    | Хидроцентрали               | Предавања, МФС       | 2009   |
|     |   | 3.                                       | Begovic K.     | Hidroenergetska Postrojenja | FBS - Zagrab         | 1998   |
|     | 22.2.                                       | Дополнителна литература                  |                |                             |                      |        |
|     |   | Реден број                               | Автор          | Наслов                      | Издавач              | Година |
|     |   | 1.                                       | Ристиќ М.      | Хидромашинска опрема        | Научна књига Београд | 2002   |
|     |   | 2.                                       |                |                             |                      |        |
| 3.  |   |  |                |                             |                      |        |